



Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

**Ј А В Е Н П О В И К б р . 0 4 / 2 0 1 4**  
**за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година**

### I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:

<i>Група на мерки</i>	<i>Назив на мерка</i>
1	Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој
1.4	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи <ul style="list-style-type: none"><li>воспоставување и работа на унифицирани и специјализирани продажни места за продажба на вино со потекло од Република Македонија</li></ul>

### II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА

Право на користење на средства имаат следните субјекти:

- Правни лица регистрирани согласно Законот за трговски друштва, Законот за угостителство и кои ќе ги исполнат условите согласно Законот за трговија

### III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Средствата се наменети за инвестиции во воспоставување и работа на унифицирани и специјализирани продажни места за продажба на вино со потекло од Република Македонија и тоа во: Скопје две продавници, а во Охрид, Берово, Кавадарци, Струмица, Прилеп, Битола и Крушево по една продавница.

Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од:

- 50% од направените трошоци за опремување на продавницата со исклучок на инвестициите за помошни и санитарни простории, но не повеќе од 1.500.000 денари
- 50% од износот на годишнината закупнина, но не повеќе од 30.000 денари месечно
- најмногу две просечни плати во дејноста за две лица вработени за продажба на вино во продавницата

Доделената финансиска поддршка е неповратна.

### IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА

Барањата се доставуваат во оригален примерок.



Еден барател може да поднесе едно барање за една мерка. Еден барател може да поднесе најмногу 2 поединечни барања по различни мерки земајќи ги предвид и останатите мерки од Програмата за рурален развој за 2014 година.

Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени со:

- Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2014, 23/2014 и 137/2014 ),
- Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013),
- Уредба за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 06/2013, 81/2013, 181/2013, 01/2014, 23/2014 и 136/2014)

Барателите кои ги исполниле условите за користење на средства за мерката 1.4 се рангираат со бодување утврдено во Уредба за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Барањата со ист број на бодови ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на барањето.

Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишувањето на Договорот за ко-финансирање со Агенцијата.

Корисниците на средства треба да ги имаат намирено сите финансиски обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство како и финансиските обврски за 2013 година кон Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и воден надоместок кон водостопанските претпријатија.

## V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА

Образецот-Барање за користење на средства заедно со листата на потребни документи, Упатството за корисниците и Мастер проектот со ентериерно решение и бренд идентитетот може да се подигне на веб-страницата на Агенцијата [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk).

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата на адреса:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  
бул. „3-та Македонска бригада“ бр.20  
зграда на Македонија Табак блок Ц  
1000 Скопје

## VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Пополнетите барања за користење на средства и барањата за исплата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година заедно со целокупната потребна документација се доставуваат на македонски јазик во затворен коверт на кој на предната страна во горниот лев агол стои ознаката “НЕ ОТВОРАЈ”, за Јавен повик број 04/2014 и назначување на шифрата на мерката за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не превзема одговорност за ненавремено и некомплетно пристигнување во писарницата или предвремено отворање на барањето.

Крајниот рок за доставување на барањата е 30.11.2014 година. Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.



## АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk) и на веб-страната: [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk).

Контакт:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти.

Телефон **02 3097 - 460**, секој работен ден од 08.30 до 16.30 часот

Е-пошта: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk)